

Име на институција:

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Име на носител на јавна функција:

МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВСКА ГРАШКОСКА - претседател

Датум на стапување на функција:

од 01.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)			
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз			
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција:

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Име на носител на јавна функција:

ЈУЛИЈАНА СИЛЈАНОВСКА - член

Датум на стапување на функција:

од 01.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			

005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)	MKD17,645.00	MKD19,834.00	MKD17,771.00
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз	MKD2.520,00	MKD2.520,00	MKD2.520,00
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција:

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Име на носител на јавна функција:

МЕТОДИЈА ДИМОВСКИ - член

Датум на стапување на функција:

од 01.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)			
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз			
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00

012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција: ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ  
Име на носител на јавна функција: РЕСУЛ ШЕМО - член  
Датум на стапување на функција: од 01.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)	MKD20,340.00	MKD20,345.00	MKD20,448.00
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз	MKD2.520,00	MKD2.520,00	MKD2.520,00
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција: ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ  
Име на носител на јавна функција: ФИТИМ ЛОГА - член

Датум на стапување на функција: од 2.10.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)	MKD17,335.00	MKD15,422.00	MKD15,422.00
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз	MKD2.520,00	MKD2.520,00	MKD2.520,00
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција: ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ  
Име на носител на јавна функција: Ќерамедин Селими - член  
Датум на стапување на функција: од 17.07.2019, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Јуни - 2018	Септември - 2020	Октомври - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)			
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз			

009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција:

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Име на носител на јавна функција:

БЛАГОЈА ГЕШОСКИ -член

Датум на стапување на функција:

од 01.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)	MKD15,781.00	MKD15,663.00	MKD15,614.00
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз	MKD1.960,00	MKD1.960,00	MKD1.960,00
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			

Име на институција:

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Име на носител на јавна функција:

ДАНИЕЛА РЕНДЕВСКА - генерален секретар

Датум на стапување на функција:

од 1.06.2018, и денес

Број трошок	Тип на трошок	Септември - 2020	Октомври - 2020	Ноември - 2020
001	Авионски карти			
002	Вип салони на аеродроми			
003	Дневници при патување во странство			
004	Закуп на канцелариска опрема			
005	Закуп на сали и канцелариски простор			
006	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)			
007	Изнајмување на моторни возила во странство			
008	Јавен превоз			
009	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности			
010	Такси превоз			
011	Трошоци за мобилен телефон	MKD1,180.00	MKD1,180.00	MKD1,180.00
012	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите			
013	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти			
014	Угостителски услуги во странство			
015	Хотелско сместување во земјата			
016	Хотелско сместување во странство			